



СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје

Тел. (02) 3103400 факс: (02) 3103401 e-пошта: sovet@srd.org.mk сајт: www.srd.org.mk



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА

Бр. 03-1987/1

23.04 2013 година

Скопје

До: Министерство за информатичко
општество и администрација
За: м-р Иво Ивановски, Министер

Предмет: Доставување Предлози за дополнување на Нацрт-Законот за медиуми и
аудиовизуелни медиумски услуги

Почитуван Министре,

Во прилог на овој допис Ви ги доставуваме Предлозите за дополнување на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, што Советот за радиодифузија ги усвои на второто продолжение на 19-тата седница, што се одржа на 19 април 2013 година.

Срдечен поздрав,



Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
А-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ

Прилог (1) - Предлози за дополнување на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги

**ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА МЕДИУМИ И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

1. **Насловот на Нацрт – законот** не ги опфаќа аудио медиумските услуги на барање, а двапати ја опфаќа телевизијата, која е и медиум и аудиовизуелна медиумска услуга. Поедноставно би било кога дефиницијата за поимот „Медиуми“ во член 3 би се изменила така што би ги опфаќала и аудио и аудиовизуелните медиумски услуги на барање, а законот би се викал „Закон за медиуми“.

2. Во членот 1 „Предмет на законот“, кој гласи: „Со овој Закон се уредуваат правата, обврските и одговорноста на издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги и обезбедувачите на програмски пакети.“

после зборовите „давателите на аудиовизуелните медиумски услуги“ се додаваат зборовите „операторите на јавни комуникациски мрежи“.

Образложение: Во член 1 недостастува именувањето на уште еден значаен субјект во оваа област, а тоа се операторите на јавни комуникациски мрежи.

3. Во членот 2 „Цели на законот“, кој гласи: Целта на овој закон е во Република Македонија особено да се обезбеди:

- Слобода на изразување и слобода на медиуми, заштита и развој на медиумскиот плурализам, право на информирање и пристап до разновидни и независни информации и програмски содржини, како основни начела на демократското општество;
- Развој на медиумите и аудиовизуелните медиумски услуги;
- Развој на независната продукција;
- Поттикнување, унапредување и заштита на културниот идентитет, јазикот и традицијата, поттикнување на јавниот дијалог, толеранцијата и разбирањето меѓу граѓаните;
- Поттикнување на творештвото, образовниот и научниот развој;
- Унапредување и заштита на професионалните и етичките стандарди во информирањето;
- Заштита на интересите на корисниците особено на малолетничката публика;
- Развој на медиумската писменост;
- Транспарентен, независен ефикасен и отчетен јавен радиодифузен сервис;
- Транспарентно, независно, ефикасно и отчетно регулаторно тело во областа на медиумите;
- Техничко-технолошки развој на медиумите, конвергенција со електронските комуникации и услугите на информатичко општество;
- Поттикнување и развој на конкуренцијата во медиумите и аудиовизуелните медиумски услуги и
- Развој на економијата во Република Македонија.

по алинеја 2 да се додаде нова алинеја која ќе гласи: „Уредувачка независност на медиумите“.

во алинеја 11 да се избришат зборовите „конвергенција со електронските комуникации и услугите на информатичко општество“

Образложение: Целта на додавањето на новата алинеја е да се потенцира важноста на принципот за уредувачка независност на медиумите. Додека, конвергенцијата на технологиите е технолошки процес кој не зависи од прописи или закони, затоа во алинеја 11 не е потребно да се става посебен нагласок на тоа.

4. Во членот 3 „Дефиниции“, да се дефинира поимот „носители на јавни функции“

Образложение: Во Акцискиот план придружен на работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот 2013-2017 година, во делот 4. РЕГУЛАТИВА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ во точка 5 како мерка се утврди: Дефинирање на поимите „носители на јавни функции“ и „семејство“ во контекст на ограничувањата за сопственоста врз медиумите, а како активност во врска со наведеното се утврди: Во новата медиумска регулатива да се дефинира поимот „носители на јавни функции“, кои не можат да вршат радиодифузна дејност, да бидат основачи или соосновачи или да стекнуваат учество во сопственоста на радиодифузерите (од сите видови и нивоа на власт), со наведување на секоја функција.

5. Во членот 3 „Дефиниции“, да се дефинира поимот „обезбедувачи на програмски пакети“

Образложение: Обезбедувачите на програмски пакети споменати во членот 1, не се дефинирани во член 3 од Нацрт – Законот за медиуми, иако овој термин за прв пат се појавува во нашата медиумска регулатива. Доколку обезбедувачите на програмски пакети се посебна и нова група субјекти, ќе треба да се прецизираат нивните права и обврски и односите со другите субјекти, посебно со операторите на јавни комуникациски мрежи. Законодавецот треба да се изјасни и по прашањето дали еден субјект може во исто време да се појави и како обезбедувач на програмски пакети и како оператор на јавна комуникациска мрежа. Пожелно е да се даде и образложение зошто се воведува нов субјект во нашата медиумска регулатива и пракса.

6. Во членот 3 „Дефиниции“, да се дефинира поимот „Телевизија во стандардна дефиниција“ односно со реден број 33 да стои следната дефиниција:

„Телевизија во стандардна дефиниција (standard-definition TV) е телевизиски сигнал кој овозможува квалитет на слика со 720 x 576 со сооднос на страните на рамката на сликата 4:3 или 16:9. Форматот е стандардизиран во препораката на ITU“.

7. Во членот 3 „Дефиниции“, точка 33 (по ажурирање точка 34) која гласи:

„Телевизија во висока дефиниција (High-definition TV) е телевизиски сигнал кој овозможува висок квалитет на слика и звук во однос на телевизија со стандардна дефиниција (SD-TV), преку зголемување на бројот на линии во една слика, промена на начинот на анализа слика и зголемување на односот на страните на сликите од 16:9,

како и преку промена на колометриските карактеристики на сликата согласно референтните препораки на ITU-R и SMPTE стандардите."

треба да гласи:

"Телевизија во висока дефиниција (High-definition TV) е телевизиски сигнал кој овозможува квалитет на слика со 720p (1280X720 пиксели за рамка, со прогресивно скенирање), 1080p (1920 x 1080 пиксели за рамка, со прогресивно скенирање) или 1080i (1920X1080, пиксели за поле, во интерлејс скенирање) со сооднос на страните на рамката на сликата 16:9. сликата согласно референтните препораки на ITU-R и SMPTE стандардите."

8. Во членот 3 „Дефиниции“, потребно е да се изврши промена во дефиницијата за поимот „Медиуми“ така што наместо „програмите на радиото и телевизијата“ би стоело „аудио/аудиовизуелните медиумски услуги“, поим кој ги опфаќа и радиото и телевизијата и аудио и аудиовизуелните медиумски услуги на барање;
9. Во членот 3 „Дефиниции“, дефинициите за општ и за специјализиран формат треба да се избришат и наместо тоа да се дефинира што е формат, а подолу во законот да се додаде посебен член за форматите наместо членот за програмскиот концепт за да се обезбеди континуитет и правна сигурност за радиодифузерите;
10. Во членот 3 „Дефиниции“, наместо дефинициите за „Радио емитување“ и „Телевизиско емитување“, треба да се даде дефиниција за линеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во смисла дека тоа се услуги кои ги обезбедуваат даватели на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со цел да се овозможи истовремено слушање аудио програми, односно гледање аудиовизуелни програми врз основа на однапред утврден хронолошки редослед на програмите (програмска шема), а кои опфаќаат радио емитување, дигитално телевизиско емитување, пренос во живо (live streaming), емитување преку веб (webcasting) и обезбедување на медиумска услуга приближна на видео по барање;
11. Во членот 3 „Дефиниции“, треба да се избришат дефинициите за „Телевизиски радиодифузер“ и „Радиски радиодифузер“;
12. Во членот 3 „Дефиниции“, дефинициите за „Програма од сопствено производство“ и за „Македонски аудио и аудиовизуелни дела“ во еден дел се поклопуваат, односно со втората е дефиниран сегашниот концепт на „Програма изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници (изворно создадена програма)“ која во себе ја опфаќа и програмата од сопствено производство. За да се поедностави примената и за да им се обезбеди на радиодифузерите правна сигурност и континуитет бидејќи тие веќе ја применуваат обврската за изворно создадена програма, поедноставно е овие две дефиниции да се заменат со дефиниција за тоа што е Програма изворно создадена на македонски

јазик или на јазиците на етничките заедници (изворно создадена програма). За да се обезбеди поголем квалитет на овие дела, освен видовите програми коишто ги исклучува Законот за радиодифузната дејност (2005) – вести, спортски настани, игри, рекламирање, телетекст и телешопинг услуги треба да се исклучат и: преноси или снимки од седниците на органите на власт или од општествено – политички настани, инфо сервис, верски служби или проповеди, програми за физичка култура и рекреација, циркус/вариете и програми со хороскоп/тарот/јасновидци или толкување соншита и реално шоу, а да се вклучат квизовите (како игри со висока продукциска вредност), односно кај видот програма игри, во заграда да стои „освен квизови“ – игри (освен квизови).

13. Во членот 3 „Дефиниции“, треба да се додадат дефиниции и за порнографија и за прекумерно насилство, така што тоа што се забранува со законот ќе биде и јасно дефинирано. Дефинициите треба да гласат:

Порнографија се аудио или аудиовизуелни целини и/или нивни составни делови, произведени пред сè за да предизвикаат сексуална возбуда, а се посредуваат како експлицитни описи, сцени и/или глетки на коитус, други видови сексуален однос, сексуален егзибиционизам и/или сексуално самозадоволување.

Прекумерно насилство е ширење текстуални, вербални и визуелни пораки со кои се глорифицираат физички, вербални или психолошки облици на садизам или слични видови насилство кое е цел самото за себеси, и чие емитување на ниту еден начин не може да се оправда ниту преку контекстот на жанрот, ниту преку мотивите на драмското дејствие на прикажуваната аудио или аудиовизуелна програма, односно целина.

14. Во членот 3 „Дефиниции“, во точка 36 зборовите „телевизиско/радио емитување“ треба да се заменат со зборовите „телевизиско терестријално емитување“ и да се избришат зборовите „слушаност, односно“.

15. Во членот 3 „Дефиниции“, во точките 37 и 38 зборовите „телевизиско/радио терестријално емитување“ треба да се заменат со зборовите „телевизиско терестријално емитување“, и да се избришат зборовите „или преку сателит“ и зборовите „слушаност, односно“.

16. Во член 4, по став (9) треба да се додаде став кој ќе определи кој е надлежен да покрене постапка пред надлежниот суд за прекршување на член 4 против правното лице и одговорното лице во правното лице;

17. Во член 5, по алинејата бр.10, треба да се додаде нова алинеја бр.10-а која ќе гласи „Медиумите се должни да ги почитуваат принципите на точност и непристрасност во известувањето.“

18. Во членот 17 „Јавност во работата на медиумите“ во став 2, кој гласи: Издавачите на медиуми се должни до 31 март во тековната година на посебен образец пропишан

од страна на Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги согласно овој закон, да и достават податоци за:

- промената во сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на правните лица или името и местото на престојување на физичките лица кои станале сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување;
- статусните промени;
- промени во органите на управување и раководење на медиумот;
- изворите на финансирање на издавачот на медиумот во претходната година;
- податоци за остварените вкупни приходи на издавачот на медиум во претходната година ; и
- податоци за просечната продажба на печат, односно податоци за просечната слушаност или гледаност на издавачот на медиум во претходната година.

Алинејата 5 „податоци за остварените вкупни приходи на издавачот на медиум во претходната година“ се менува и гласи „податоци за економското работење во претходната година, на посебен образец пропишан од страна на Агенцијата“.

Се додава нова алинеја, која гласи: „податоци за одговорниот уредник“

19. Во членот 17 „Јавност во работата на медиумите“ став 6 првата обврска - да и достават на Агенцијата писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт - да се замени со обврска да доставуваат извештаи за: исполнување на годишната обврска за емитување европски аудиовизуелни дела и на годишната обврска за емитување премиерна изворно создадена играна програма;

20. Во членот 22 кој гласи „Политички партии, државни органи, органи на државна управа, јавни претпријатија, единици на локална самоуправа, носители на јавни функции и членовите на нивните семејства не можат да вршат радиодифузна дејност ниту да бидат основачи, соосновачи или да се здобиваат со учество во сопственоста на радиодифузерите.“

После зборовите „членовите на нивните семејства“ да се додадат зборовите „како и брачните или вонбрачните другари на носителите на јавните функции“.

21. Членот 29 „Право на исправка и одговор на објавена информација и право на надомест на штета“, кој гласи „Секој има право на исправка и одговор на објавена информација и право на надомест на штета согласно закон.“

Се дополнува со “согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клеветата.

22. Во Член 32 „ Надлежности на Агенцијата“ став 1 алинеја 15 треба да се допрецизира врз кои субјекти Агенцијата врши програмски и стручен надзор;

23. Член 34 став (2) да се избрише обрската Агенцијата на Собранието да му доставува Годишна програма за работа за наредната година, бидејќи претставува нарушување на независноста на регулаторното тело. Поврзано со ова да се избришат и ставовите (5) и (6) од овој член;

24. Член 34 став (3) да се избрише алинеја 1 бидејќи анализа на медиумскиот плурализам и разновидноста на медиумите според европската регулаторна практика треба да се прави на период од 4 до 5 години бидејќи ако се прави почесто ќе ја стави индустријата во циклус на речиси постојан преглед, што би било неекономично и би претставувало непотребен товар за неа.

25. Во членот 36 „Влијание на јавноста“ во став 1 кој гласи: „Агенцијата пред да донесе или измени подзаконски акт од своја надлежност, како и пред да ја донесе Годишната програма за работа за наредната година, на својата веб страна јавно ќе го објави предложениот подзаконски акт односно предложената Годишна програма за работа за наредната година, со цел да обезбеди јавна расправа, односно да им овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови во однос на предложениот подзаконски акт или предложената Годишна програма за работа за наредната година.“

да се избришат зборовите „годишната програма за работа за наредната година“

Образложение: Со оглед на тоа што не станува збор за програма од општ јавен интерес туку е Програма за работа на регулаторното тело, таа не треба да биде предмет на јавна расправа. Во текот на досегашното долгогодишно искуство, Советот за радиодифузија ги има идентификувано целите и динамиката на своето работење и без одржување на јавни расправи.

26. Членот 39 „Седници на Советот“ во точка (6) кој гласи: „Дневниот ред, записниците од седниците на Советот со изјаснувањето на членовите на Советот по одредени прашања и донесените одлуки и други акти се објавуваат на веб страната на Агенцијата во рок од седум дена од денот на одржувањето на седницата.“

Да се преформулира и да гласи:

„На веб страната на Советот се објавуваат: дневниот ред од седниците на Советот најдоцна еден ден пред нивното одржување, хрониките од седниците најдоцна седум дена по нивното одржување, а записниците од седниците со

изјаснувањето на членовите на Советот по одредени прашања во рок од седум дена од денот на нивното усвојување."

Образложение: Поважните регулаторни акти и одлуки секако ќе се објавуваат на веб страницата на Советот. Објавувањето хроника е во насока на обезбедување транспарентност на Советот и се овозможува увид на сите заинтересирани лица во тековното работење на Советот. Објавувањето на записниците од седниците на Советот ќе биде можно дури по нивното усвојување на некоја од наредните седници на Советот, што значи дека фактички најчесто тоа не е можно во предвидениот рок од седум дена од одржувањето на седниците.

27. Членот 40 „Именување на Советници“ да се преименува во „Именување членови на Советот“.

28. Во член 44 „Надлежности на Советот“, треба да се додаде надлежност - да го следи преземањето мерки за повреди на законот, на прописите донесени врз основа на него и на условите и обврските од дозволиите

29. Во Член 51 ставот (4) кој гласи: „ Преземените активности од ставовите (1) и (2) на овој член се составен дел на Годишниот извештај за работа за претходната година на Агенцијата."

се брише

образложение: сите преземени активности од регулаторот поврзано со ставовите (1) и (2) секако се дел од годишниот извештај за работа

30. Во член 56 став (2) алинеја 1 наместо на член 99 треба да се реферира на член 4 сегашен став (4) и член 61 став 1;

31. Во членот 59 „Евиденција на емитувана програма“ став 3 , каде стои „...да и достават снимка од програмите..." да стои: „...да и достават автентична и интегрална снимка од програмите..."

Образложение: На ваков начин ќе се оневозможи доставување на снимки со монтажни интервенции, последниве со цел доставувачот на снимката да биде поштеден од прекршочна, кривична или граѓанска одговорност.

32. Во членот 59 „Евиденција на емитувана програма“ се додава став 6 кој гласи:

„Радиодифузерите се должни емитуваните содржини да ги означуваат со т.н. дигитален печат."

33. По членот 59 се додава нов член 59-а „Евидентирање на емитуваните авторски дела, односно предмети на сродните права“ кој гласи:

„Организациите за колективно управување со авторските и сродните права се должни да направат и да инсталираат систем за прибирање и обработка на податоци за емитуваните или на друг начин обезбедените за слушање и гледање авторски дела, односно предмети на сродните права од страна на давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се должни да инсталираат компатибилен систем за регистрација и преглед на од нивна страна емитуваните или на друг начин обезбедените за слушање и гледање авторски дела, односно предмети на сродните права, и да го приклучат тој систем на системот од организациите од ставот 1 на овој член.

Рокот за исполнување на обврските од ставовите 1 и 2 на овој член е шест месеци од денот на стапувањето во сила на овој закон.“

Образложение: Потребно е во Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги да се третира односот на колективните здруженија за управување со авторските и сродните права и давателите на линеарни и нелинеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Овој однос, преку нормирање на нивните права и обврски, го уредува Законот за авторското право и сродните права, но, заради проблемите во практиката (ЗАМП и радиодифузерите, на пример, во однос на точноста на податоците во плеј листите), а во функција на прецизно евидентирање на емитуваните авторски дела, односно предмети на сродните права, пожелно е да се предвиди инсталирање на меѓусебно поврзан и компатибилен систем за евиденција и преглед на емитувани авторски дела, односно предмети на сродните права, како кај соодветните колективни здруженија, така и кај давателите на линеарни и нелинеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Забелешка: Во одредбите за прекршочна одговорност треба да се предвидат санкции за неисполнување на оваа обврска и за правните и за одговорните лица на субјектите.

34. Член 61 кој се однесува на заштитата на малолетната публика треба да обезбеди континуитет во досегашната практика на применување на постоечкиот Правилник за заштита на малолетната публика од програми кои можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (2007 година), кој обезбедува и класификација, и објаснување за радиодифузерите, и визуелно и акустично и пишано предупредување за категоријата на програмата и временските периоди за нејзино емитирање – како што сеопфатно се регулира тоа прашање во европските држави. За таа цел, во став (1) наместо „неоправдано насилство“ треба да се врати терминот „прекумерно насилство“ зашто тој потекнува од европската практика на ова поле (европските акти, на кои реферира и овој Нацрт – закон, говорат за “excessive violence”, а не за “unjustified violence”). Исто така, во ставот (2) се говори за важноста

на временските периоди на емитување, но се врши ограничување дека при некодираното емитување треба да се обезбеди (само!) акустично предупредување пред емитувањето или (само!) визуелни знаци во текот на емитувањето. Ставот (3) дополнително доведува до дисконтинуитет бидејќи предвидува дека Агенцијата ќе ги пропише техничките мерки и начинот на постапување на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги. Со оглед на фактот дека Правилникот од 2007 година претставува прилагодување на актуелната европска регулатива и практика на македонските културни и општествени специфики, член 61 треба да се измени и да гласи:

(1) Давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да емитуваат програми кои можат сериозно да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетниците, особено програми со порнографија и со прекумерно насилство.

(2) Другите програми кои можат да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетниците, а не се предвидени со став (1) од овој член можат да се емитуваат само во определени временски периоди во зависност од очекуваниот состав на публиката.

(3) Програмите од ставот (2) на овој член треба да бидат означени пред почетокот и ~~на~~ време на нивното емитување, со соодветно предупредување за тоа дека не се препорачливи за одделни сегменти од публиката.

(4) Аудио и аудиовизуелните медиумски услуги на барање од став (1) кои можат сериозно да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетниците, смеат да бидат достапни само на таков начин кој гарантира дека малолетниците нема да можат слободно да ги слушаат или да ги гледаат.

(5) Правилата за заштита на малолетната публика во врска со ставовите (2), (3) и (4) од овој член се уредуваат со подзаконски акт што го донесува Агенцијата.

35. По членот 61 се додава нов член 61-а „Програми за лица со сетилна попреченост“, кој гласи:

„МРТ на своите телевизиски програмски сервиси е должна да ги направи достапни за лицата со сетилна попреченост (слух и вид) најмалку вестите во ударниот термин, информативната програма во која се третираат теми од важност за секојдневниот живот и образовните програми за деца.

Трговските радиодифузни друштва со телевизиски програмски сервиси се должни најмалку една нивна програма годишно која се емитува во ударниот термин да ја направат достапна за лицата со сетилна попреченост (слух и вид).“

36. Член 64 став (19) да се има предвид дека со постојната формулација на овој став на непрофитните радиодифузни установи им се забрануваат рекламирањето, телешопингот, спонзорството и пласирањето производи. Дали е неопходно да се ограничи и спонзорството?;

37. Во член 65 став (4), што се однесува на забраната за спонзорирање одредени видови програми, да се додадат и програми со религиозен карактер;
38. Член 65 став (8) треба да се преформулира и да гласи: „Не е дозволено означување на спонзорите за време на емитувањето на документарните и на програмите за деца“;
39. Во членот 71 „Промоција на производство и пристап до европски дела“ став (2) да се избрише, бидејќи критериумите и начините за промовирање на европски дела се определени во став (1) од овој член;
40. Во членот 72 „Услови за обезбедување на телевизиско и радио емитување“ став (5) да се избрише за да нема мешање во ингеренциите меѓу агенциите. Сите подзаконски акти се носат преку процедура на јавна расправа во која може да учествува секој заинтересиран субјект;
41. Во членот 73 „Употреба на јазик“ ставот (2) да се измени и надополни, односно да гласи: „Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку јавните комуникациски мрежи се преведуваат на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, мора да бидат преведени (титлувани, нахсинхронизирани и сл.) на македонски јазик, а во општините каде покрај македонскиот јазик официјално се користи и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, мора да бидат преведени и на тој јазик, освен телешопингот и рекламите.“ (потребно е да се провери дали ова решение е во согласност со Законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа)
42. Член 83 став (1) алинеја 1 треба да се измени и да гласи: „Предвидена застапеност на програма изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници (изворно создадена програма) и на вокално и вокално – инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници“;
43. Во членот 84 „Одлука за доделување на дозвола“ во став 4 кој гласи: „(4) Одлуката од став (3) на овој член особено треба да содржи:
- Образложение за причините за изборот на кандидатот;
 - Податоци за избраниот најповолен кандидат;
 - Дејност (радио/телевизија);
 - Нивото на гледаност/слушаност (државно, регионално или локално)
 - Подрачје(а) на кое ќе се врши дејноста;
 - Начин на емитување на програмскиот сервис (радиофреквенција, капацитет од дигитален терестријален мултиплекс);
 - Период на важност на дозволата;
 - Износ на надоместокот за дозволата;
 - Формат на програмскиот сервис;

- Рок на отпочнување со вршење на дејноста;
- Последиците за непочитување на рокот за отпочнување со вршење на дејноста;
и
- Упатство за правен лек.

Во алинеа 8 зборот „износ“ да се замени со зборовите “ начин на пресметка”

Образложение: надоместокот за дозволата е варијабилен за секоја тековна година и се пресметува согласно наведените параметри на формулата во член 90 од Законот

44. Во членот 87 „Содржина на дозволата за телевизиско или радио емитување“ кој гласи: „ Дозвола за телевизиско или радио емитување од член 86 став (2) на овој закон содржи:

- Податоци за носителот на дозволата;
- Начин на емитување на програмскиот сервис (радиофреквенции, дигитален терестријален мултиплекс, сателит или јавна електронска комуникациска мрежа .)
- Нивото на гледаност/слушаност (државно, регионално или локално)
- Подрачје(а) на кое ќе се врши дејноста;
- Сервисна зона и локација на техничкото средство за емитување, доколку се работи за радио терестријално аналогно емитување;
- Детални податоци за сопственичката структурата во согласност со овој закон;
- Знак за идентификација;
- Програмски концепт;
- Датум на отпочнување со вршење на дејноста утврден во пријавата на кандидатот односно во барањето за добивање дозвола;
- Период на важност на дозволата, и
- Висина на надоместоци и начин на плаќање.

во алинеја 11 зборовите „висина на надоместоци и начин на плаќање“ да се заменат со зборовите „ Начин на пресметка на надоместокот за дозволата и начин на плаќање“

Образложение: Наместо „Висина на надоместоци и начин на плаќање“ треба да стои „Начин на пресметка на надоместокот за дозволата и начин на плаќање“ од причина што надоместокот е варијабилен за секоја тековна година и се пресметува согласно наведените параметрите на формулата во член 90 од Законот.

45. Во член 87 став (1) алинеја 8 наместо „програмски концепт“ треба да стои „формат на програмскиот сервис“;

46. Во член 88 став (1) алинеја 8 наместо „програмски концепт“ треба да стои „формат на програмскиот сервис“;

47. Во членот 90 „Надоместок за дозвола за телевизиско или радио емитување“, кој гласи: „(1) За дозволата за телевизиско или радио емитување, радиодифузерите со

исклучок на јавниот радиодифузен сервис плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно овој закон.

(2) Висината на надоместокот за дозволата се определува врз основа на следнава формула: $((H \times \text{БДП} / 200.000) \times R_t \times K_p) + A$, каде што:

- H е коефициент кој:
 - во случај на радио или телевизиско терестријално емитување, е бројот на вкупното население во сервисната зона предвидена со дозволата, претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика;
 - во случај на телевизиско или радио емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или сателит, е бројот на вкупното население во подрачјето на кое ќе се врши дејноста предвидено со дозволата, претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика;
 - во случај на телевизиско или радио емитување преку сателит, е бројот на вкупното население кое живее на територијата на Република Македонија, претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика;
- БДП е бруто домашен производ по жител, изразено во евра, а претставено како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика;
- R_t е коефициент, каде што за телевизиска програма е $R_t=1$, а за радиопрограма е $R_t=1/4$;
- K_p е коефициент кој изнесува:
 - за програмски сервис на радиодифузер од општ формат изнесува од 0.75 до 1;
 - за програмски сервис на радиодифузер од специјализиран формат изнесува од 1.15 до 1.5;
 - за програмски сервис на радиодифузер наменет за телешопинг изнесува 2,5;
 - за програмски сервис на непрофитна радиодифузна установа изнесува 0,25;
- A е константа која изнесува 100 бода за радио или 200 бода за телевизија.

(3) Вредноста на еден бод изнесува 1 евро пресметано во денарска противвредност по средниот курс на еврото според Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

(4) Висината на надоместокот за дозволата за телевизиско или радио емитување ја утврдува Агенцијата врз основа на горенаведената формула со подзаконски акт и ја соопштува на почетокот на календарската година по добивањето на податоците од Државниот завод за статистика.

(5) Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 15 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

после ставот (5) да се додадат два нови става (6) и (7) кои ќе гласат:

„(6) Радиодифузерите имаат обврска за плаќање на годишниот надоместок за дозволата и за годината во која им е одземена дозволата за телевизиско или

радио емитување односно за годината во која престанала важноста на дозволата.

Надоместоците што се платени за годината во која на радиодифузерите им е одземена дозволата за телевизиско или радио емитување односно за годината во која престанала нејзината важност не се враќаат“.

„(7) Агенцијата во посебен подзаконски акт ќе го пропише начинот на пресметувањето, фактурирањето и наплатата на надоместокот за дозволата за телевизиско или радио емитување.“

Образложение: По препорака на Државниот завод за ревизија Советот за радиодифузија со Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење, бр.01-2796/1 од 25.05.2012 година, меѓу останатото го доуреди начинот на пресметувањето, фактурирањето и наплатата на надоместокот за дозволата за телевизиско или радио емитување.

48. Во членот 90 „Надоместок за дозвола за телевизиско или радио емитување“, да се промени формулата со додавање нов коефициент K_e (Коефициент на емитување) по што формулата ќе гласи:

“(2) Висината на надоместокот за дозволата се определува врз основа на следнава формула: $((H \times \text{БДП} / 200.000) \times P_t \times K_p \times K_e) + A$, каде што:

- K_e е коефициент на емитување кој изнесува :
 - 1.0 за терестријално емитување
 - 1.1 за емитување преку сателит
 - 1.3 за емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс

49. Во членот 92 „Одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување“ да се додаде нова алинеја која гласи:

„не го почитува форматот на дозволата,“

50. Во членот 92 „Одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување“ кој гласи: „Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери во следниве случаи, доколку :

- имателот на дозволата не започне со вршење на дејноста во рокот утврден во дозволата,;
- имателот на дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини;
- доколку имателот на дозволата подолго од 30 дена од денот на отпочнување со вршење на дејноста, утврден во дозволата, не ги исполнил техничките, просторните, финансиските и кадровски услови што ги понудил во

постапката на доделување на дозволата а врз основа на извршен стручен надзор согласно член 156 од овој закон;

- имателот на дозволата дал неточни податоци кои биле важни за донесување на одлуката за доделување на дозволата ;
- по издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста;
- и по добивањето на писмената опомена од Агенцијата, во дополнителниот рок утврден во член 17 став (7) не ги изврши обврските од член 17 од овој закон;
- имателот на дозволата не го плати надоместокот во законски утврдениот рок, откако претходно бил писмено известен дека дозволата му се одзема поради неплаќање;
- ако не се отстрани недозволена медиумска концентрација согласно овој Закон; и
- ако на радиодифузерот со правосилна судска одлука му е забрането вршење на дејност . "

да се пропише одредба за привремено одземање на дозволата

Образложение: Во Акцискиот план придружен на работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот 2013-2017 година, во делот 4. РЕГУЛАТИВА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ во точка 2 како мерка се утврди: Јасни и прецизни правила за условите под кои ќе може да биде трајно или привремено одземена дозволата и за линеарните и за нелинеарните медиумски услуги, така што како активност се утврди: во новата законска регулатива за медиуми попрецизно да се уреди постапката за трајно и привремено одземање на дозволите за линеарните и нелинеарните медиумски услуги.

51. Член 100 став (6) треба да се измени и да гласи: „Во уделот на европски дела спаѓаат и програмите изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници (изворно создадена програма).

52. Во член 101 став (6) да се преформулира и да гласи : „Радифузерите се обврзани најмалку половина од обврските утврдени во ставовите (1), (2), (4) и (5) на овој член да остварат во периодот од 7 до 19 часот“.

53. Во член 101 ставовите (8), (9), (10) и (11) да се избришат и на нивно место да се додаде:

Нов став (8) кој ќе гласи: „Радифузерите со телевизиски програмски сервис на државно ниво се обврзани годишно да емитуваат најмалку 20 часа премиерна изворно создадена играна програма. Оваа обврска во 2014 година изнесува 12 часа“;

Нов став (9) кој ќе гласи: „Радифузерите со телевизиски програмски сервис на регионално ниво се обврзани годишно да емитуваат најмалку 8 часа премиерна изворно создадена играна програма. Оваа обврска во 2014 година изнесува 5 часа“;

Нов став (10) кој ќе гласи: „Радиодифузерите со телевизиски програмски сервис на локално ниво се обврзани годишно да емитуваат најмалку 5 часа премиерна изворно создадена играна програма. Оваа обврска во 2014 година изнесува 3 часа“.

54. Член 107 став 1 делот „... и со процесирање или преработка на слики“ треба да се замени „...и со просторни средства“;

55. Член 108 став (1) пред формулацијата „...освен за време на спортски настани кога емитувањето изолирани рекламни и телешопинг спотови (еден спот) треба да биде исклучок“ треба да се стави точка, а самата формулација треба да се измени и да гласи „Освен за време на спортски настани, емитувањето изолирани рекламни и телешопинг спотови (еден спот) треба да биде исклучок“.

56. Член 113 – став (1) треба да се преформулира и да гласи „Времетраењето на рекламирањето и на телешопинг спотовите кај јавниот радиодифузен сервис не може да изнесува повеќе од 8 минути од времето на емитување во текот на еден реален час“;

57. Став (2) на член 109 и став (2) на член 113 треба да се издвојат како посебен член бидејќи имаат идентична содржина.

58. Член 114 е во колизија со член 90 во кој е планирано постоење само на радиодифузер наменет за телешопинг.

59. Во членот 115 „Обезбедување програмски пакет“, во ставот (8), кој гласи: „Доколку пријавата е нецелосна, односно не ги содржи податоците утврдени во ставовите (2) и (7) на овој член, Агенцијата во рок од три дена од денот на приемот на пријава, за тоа писмено ќе го извести операторот и ќе го задолжи во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето да ја комплетира пријавата. Агенцијата во рок од седум дена од денот на приемот на целосната пријава ќе издаде потврда за регистрирање на програмскиот пакет на операторот.“

зборовите „ќе издаде потврда“ да се заменат со зборовите „ќе донесе решение“.

Во ставот (8) да се додаде нов пасус кој ќе гласи: „Агенцијата ќе донесе решение и во случај на делумно или целосно одбивање на Пријавата за регистрација на програмските сервиси од член 115 од овој Закон“.

Образложение: Следствено на предлогот - издавање решение за регистрирање на програмскиот пакет на операторот да биде заменето со донесување решение за регистрирање на програмскиот пакет на операторот, секаде низ текстот на Нацрт - Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, потребно е да биде направена ваквата измена.

Предлогот за дополнување на членот 115 став (8) со нов пасус (во кој ќе се пропише дека „Агенцијата ќе донесе решение и во случај на делумно или целосно одбивање на Пријавата за регистрација на програмските сервиси од член 115 од овој Закон“), произлегува оттаму што не секогаш е позитивен исходот на поднесената Пријава за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторот, односно во случај кога одреден/и програмски сервис/и не ги исполнуваат законските услови за регистрација, па затоа треба да се пропише дека Агенцијата може делумно или целосно да ја одбие Пријавата. Со вака предложеното законско решение, ќе му се даде можност на подносителот на Пријавата за регистрација на програмските сервиси, во случај на делумно или целосно одбивање да си го оствари своето право да поведе управен спор пред надлежен суд по повод конкретен управен акт.

- 60. Во членот 115 „Обезбедување програмски пакет“, после ставот 9 се додава став 9-а кој гласи:**

„Агенцијата нема да издаде решение за регистрирање на програмски пакет доколку од страна на подносителот на пријавата целосно не е платен годишниот надоместок за надзор.“

- 61. Во посебен став од член 115 (најсоодветно е тоа да биде став 15,), да се пропише следново:**

Агенцијата е должна да изврши контролен програмски надзор на околности дали се почитува решението за исклучување на реемитувањето, и во случај не негово непочитување, да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

Како последица додавањето на овој став, треба да се поместат редните броеви на останатите ставови, на начин што предложениот став 15 ќе стане став 16 и така по ред, заклучно со ставот 17, кој ќе стане став 18.

Образложение: Без предложеното овластување на Агенцијата за пондесување на барање за поведување на прекршочна постапка, ќе нема ефект решението за исклучување на нерегистрираниот програмски сервис. Ако се интервенира во овој правец, останува прашањето дали има резон за издавањето на решението за исклучување да бидат известени Агенцијата за електронски комуникации, која е регулатор од технички аспект, а не е регулатор на контентот. Предложената интервенција е во согласност со казнените одредби во Нацрт – Законот, каде е санкционирано реемитувањето на нерегистрирани програмски сервиси.

- 62. Член 116 „Надоместок за надзор“ – да се направи проценка дали 0,5 % од вкупниот годишен приход на операторите кој реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на барање, ќе биде доволен да ги покрие трошоците за надзор над работата на овие субјекти од страна на Агенцијата.**

Образложение: Без таква проценка не е можно докрај да се согледа дали предвиденото во член 116 ќе го даде потребниот финансиски ефект, во смисла на обезбедување на доволно средства за надзор над работата на посменатите субјекти.

63. Во член 117 „Други обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси“ да се додате став 3 кој гласи:

„Операторот кој реемитува програмски сервиси и давателот на аудиовизуелни медиумски услуги на барање е должен, технички да се поврзе со системот за програмски надзор (системот за мониторинг) на Агенцијата, лоциран во Скопје, на начин што континуирано ќе и го испорачува својот излезен сигнал, со содржина еднаква на онаа што им е достапна на неговите претплатници/корисници на услуги.“

64. Во член 121 треба да се избришат ставовите (6) и (7) кои се однесуваат на Собранискиот канал и наместо нив треба да се внесат одредби во насока на тоа дека:

Јавниот радиодифузен сервис обезбедува посебен политички канал, специјализиран за следење на активностите на законодавната и на извршната власт и на политичките партии.

Македонската радиотелевизија има уредувачка одговорност за политичкиот канал чиј концепт треба да се утврди низ процедура на јавна расправа.

Поврзано со ова, во преодни и завршни одредби треба да се пропише дека: „Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат сите одредби од Законот за Собранието на Република Македонија кои се однесуваат на Собранискиот канал“.

65. Во член 123 став 7, зборовите „радиодифузната такса“ се заменуваат со зборовите „Буџетот на Република Македонија“.

66. Во член 124 „Обврски на МРТ во однос на програмите и програмските сервиси кои ги емитува“ во став 1 треба да се избришат алинеите 23, 24 и 25, а да се додаде нова алинеја 23 која гласи:

„ да планира, развива, создава и емитува програми, наменети за лицата со сетилна попреченост односно лицата со оштетен слух и оштетен вид;

Образложение: алинејата 23 се однесува за лицата со оштетен слух, алинејата 24 за лицата со оштетен вид, а алинејата 25 и за едните и за другите. Имајќи предвид дека овој член ги дефинира обврските поврзани со остварувањето на јавниот интерес, односно општите насоки какви програми треба да обезбеди јавниот сервис, не е соодветно тука да се определува начинот на кој МРТ ќе ја реализира оваа обврска. Со цел одредбите да бидат појасни при примената, со предложената измена, во една алинеја се предвидени обврските на МРТ за сите лица со сетилна попреченост.

67. Во ниедна алинеја на член 124 став од Нацрт - Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги не е предвидена обврска за јавниот сервис да емитува кинотечни играни, документарни и други филмови.

Образложение: Во интерес на развојот на филмската, односно визуелната култура на телевизиската публика, посебно на младите генерации, пожелно е, во рамките на член 124 став од Нацрт - Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, да се предвиди обврска за јавниот сервис да емитува кинотечни играни, документарни и други филмови.

68. На ниедно место во член 126 од Нацрт - Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги не е предвидена можноста за бесплатно користење на архивираните аудио и аудиовизуелни дела на Македонската радиотелевизија, иако на крајот на месец март 2013 година, во еден напис во дневниот весник „Дневник“ (бројот од 30.03.2013 година) беше најавена и ваква можност, со онлајн достапност на услугата на интернет, со логото на јавниот сервис, и намален квалитет како заштита од комерцијализација на отслушаните или одгледаните содржини.

Образложение: Да се нормира можноста за бесплатно користење на архивираните аудио и аудиовизуелни дела на опишаниот или друг погоден начин.

69. На соодветно место во членот 150 од Нацрт – Законот да се определи дека ако во една градежна единица, на иста адреса, во станбено - деловен простор на исто ниво, односно спратност, се сместени и семејно домаќинство и фирма на член на истото тоа семејно домаќинство, што е обврзник за плаќање на радиодифузна такса, ќе се плаќа само една радиодифузна такса, и тоа на име на тој член на семејното домаќинство.

Образложение: На ваков начин ќе се избегне двократна (дупла) обврска за плаќање на радиодифузна такса од страна на еден ист обврзник, во случаи кога во една градежна единица, на иста адреса, во станбено - деловен простор на исто ниво, односно спратност, се сместени и семејно домаќинство и фирма на член на истото тоа семејно домаќинство, што е обврзник за плаќање на радиодифузна такса.

70. Членот 156, алинеја 2, која гласи „Стручниот надзор од став (1) на овој член се врши само во рок од 30 дена од истекот на триесетиот ден од денот на отпочнување со вршење на дејноста утврден во дозволата за телевизиско или радио емитување.“

да се дополни со зборовите „при промена на локацијата на просториите во кои се произведува програма (студија), или при проширување со нови студиски простории.,“

71. Во член 162, во став 1 да се додаде нова точка која ќе гласи „не ги почитува принципите на точност и непристрасност во известувањето согласно член 5 став 1 алинеја 10-а “

72. Во член 165, после ставот 5, да се додаде нов став (6) кој гласи:

„(6) Средствата, правата, обврските, архивата и вработените од стручната служба на постојниот Совет за радиодифузија ги презема Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги.“

- 73. Во врска со членот 168 став 4, кој гласи „Постојните терестријални телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво имаат право во рок не подолг од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, до Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги да достават барање за измена на постојната Дозвола за вршење на радиодифузна дејност со Дозвола за телевизиско емитување преку дигитален терестријален мултиплекс на регионално ниво или со Дозвола за телевизиско емитување преку електронски комуникациски мрежи или преку сателит на локално или регионално ниво, согласно овој закон. Агенцијата ќе ја направи измената најдоцна до 31.05 2013 година.**

Напоменуваме дека емитување преку сателит може да се користи само за телевизии кои се на национално ниво.

- 74. Во член 170, кој гласи: „Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10 и 97/11).“**

после броевите „145/10“, сврзникот „и“ се брише, така што после бројот 97/11 да се додадат зборовите „и 13/12“.

Образложение: ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ е објавен во ("Службен весник на Република Македонија" број 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12).

- 75. Во Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, да се пропише надлежност на Агенцијата во постапка на надзор (ex poste), да ја проверува документацијата за регулирани авторски и сродни права за реемитување и емитување.**

Образложение: Во Акцискиот план придружен на работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот 2013-2017 година, во делот 4. РЕГУЛАТИВА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ во точка 8 како мерка се утврди: Надлежност на Советот за радиодифузија, во постапка на надзор (ex poste), да ја проверува документацијата за регулирани авторски и сродни права за реемитување и емитување, така што како мерка се утврди: Во новата законска регулатива за медиуми да се придвидат одредби со кои ќе се утврди надлежност на Советот во постапка на надзор (ex poste), да ја проверува документацијата за регулирани авторски и сродни права за реемитување на програмски сервиси од страна на ОЈКМ и емитување на аудио и аудиовизуелни содржини од страна на радиодифузерите и другите даватели на медиумски услуги.

- 76. Во Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, не е предвидена обврска за Македонската радиотелевизија да изработува редовни годишни економски анализи**

Образложение: Во Акцискиот план придружен на работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот 2013-2017 година предвидена е мерка „ во новата законска регулатива за медиуми да се предвиди обврска за Македонската радиотелевизија да изработува редовни годишни економски анализи врз основа на кои ќе се пресметуваат средствата што му се потребни на јавниот сервис да ги извршува функциите од јавен карактер, што ќе претставува појдовна точка за пресметување на висината на радиодифузната такса„

- 77. Во Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, не се предвидени правила за рекламни спотови чие емитување се финансира од јавни средства**

Образложение: Во Акцискиот план придружен на работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот 2013-2017 година предвидена е оваа мерка, со следната активност: „во новата законска регулатива за медиуми да се утврдат правила за рекламирање и да се утврди обврска за нарачателите на рекламните спотови чие емитување се финансира од јавни средства, независно дали се емитуваат на програмите на јавниот сервис или пак на трговските радиодифузни друштва, да утврдат јасни, транспарентни, фер и недискриминаторски критериуми за избор на медиумите на кои ќе се емитуваат овие спотови“.

Во членот 111 од Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, предвидено е дека „Државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни овластувања доколку во годишниот буџет имаат предвидено средства за информирање и запознавање на јавноста со своите услуги или активности се должни истите да ги реализират на недискриминаторен, објективен и транспарентен начин во постапка утврдена со Законот за јавни набавки„

Во членот 8 Законот за јавни набавки, наведено е дека „Овој закон не се применува при доделување на договори за јавни набавки на услуги кои:..... се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи, или за термините на радио и телевизиско емитување програма“(алинеја 2).

- 78. Во Нацрт – Законот не е предвидена обврска за МРТ да го проверува мислењето на граѓаните за нејзините програми**

Според планираното во Акцискиот план на Стратегијата 2013-2017, како обврска на Јавниот радиодифузен сервис треба да се додаде најмалку еднаш годишно да

организира јавна консултација за мислењето на граѓаните за нејзините програми. Резултатите од овие консултации треба да се објавуваат на програмата на МРТ и на нејзината веб страница и да се земаат предвид при подготвувањето на Програмата за работа и Програмата за развој на МРТ.

